

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општа управна постапка* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 21 октомври 2021 година донесе

РЕШЕНИЕ **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Тодорка Наумоска-Димески од Прилеп УП2 09-199/21 од 6 септември 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-280 од 21 јули 2021 година ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-280 од 21 јули 2021 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Тодорка Наумоска-Димески од Прилеп до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-199/21 од 6 септември 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-280 од 21 јули 2021 година на КЕЦ Прилеп, за побаран времен приклучок за пумпа за наводнување.

Според Електродистрибуција, нема ДУП а најблиска приклучна точка е на 150m. Постоечкиот нисконапонски извод е 1200 метри долг со 31,6% пад на напон и $sk3 = 126kVA$. Според Тодорка, викенд населбата каде лежи парцелата бележи постојано зголемување.

На седницата одржана на 13 септември 2021 година се разгледуваше следната документација:

1. Одговор на Приговор УП2 09-199/21 од 6 септември 2021 година со прилог:
 - Приговор од 6 август 2021 година
 - Решение за земјоделско стопанство издадено од МЗШВ, П.Е. Прилеп
 - РОБСП бр. 11-280 од 21 јули 2021 година на КЕЦ Прилеп
 - Имотен лист бр. 133 за КП бр. 2956, КО Ореовец
 - БСП-1 образец од 15 јули 2021 година

и на седницата се заклучи Електродистрибуција да достави Податоци за пад на напон и ГИС скица во електронски формат, при што на 21 септември 2021 година побараните податоци беа доставени.

На седницата одржана на 4 октомври 2021 година Приговорот повторно се разгледуваше и од дополнително доставената документација се утврди дека не постојат технички услови за приклучување на објектот.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Согласно член 35 став (1) точка 2) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) операторот на дистрибутивниот систем ќе донесе Решение за одбивање на барањето за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа во случај кога не постојат технички услови за приклучување според барањето на корисникот.

Имајќи го предвид горенаведеното се утврди дека не постојат технички услови за приклучување на објектот и Електродистрибуција постапила правилно издавајќи го сега обжаленото Решение, при што се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–199/21
21 октомври 2021 година
Скопје

Заменик Претседател
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Enver Elmazi